

**МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ**

Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

**СООПШТЕНИЕ****до акционерите на Македонски Телеком АД – Скопје со право на дивиденда за 2020 година**

Собранието на Македонски Телеком АД – Скопје, на својата годишна седница одржана на ден 17.06.2021 година, ја усвои Одлуката за исплата на дивиденда на Друштвото за 2020 година и утврдување на дивиденден календар.

Согласно со Одлуката на Собранието, Македонски Телеком АД – Скопје ве информира за следново:

- Дивидендата за 2020 година се утврдува во вкупен бруто износ од 1.381.898.244,00 денари или бруто износ од 16,02 денари по акција (заокружено на две децимали), во кој се вклучени сите даноци, каде што е применливо, и кои ќе бидат задржани и платени од бруто дивидендата согласно со важечката даночна регулатива во Република Северна Македонија на датумот на исплатата.
- Сите акционери кои се евидентирани во Книгата на акционери на Македонски Телеком АД – Скопје на 15.07.2021 година имаат право на дивиденда за 2020 година. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2020 година беше 13.07.2021 година, додека прв ден на тргување без право на дивиденда за 2020 година беше 14.07.2021 година.
- Исплатата на дивидендата за 2020 година ќе се изврши на 22.09.2021 година.

**Начин на исплата на дивиденда кон акционерите со право на дивиденда за 2020 година:****За физички лица – резиденти на Република Северна Македонија**

- Исплатата на дивиденда кон физички лица - резиденти на Република Северна Македонија, ќе се врши на трансакциските сметки, доколку истите сеуште се активни, а на кои согласно евиденцијата на Македонски Телеком АД – Скопје им е исплатена дивиденда минатата година.
- Новите акционери, физички лица – резиденти на Република Северна Македонија, акционерите кои сакаат дивидендата да им биде исплатена на трансакциска сметка различна од минатата година или пак трансакциската сметка повеќе не им е активна, се повикуваат да достават податоци за активна трансакциска сметка и копија од лична карта најдоцна до 13.09.2021 година по e-mail на [IR@telekom.mk](mailto:IR@telekom.mk) или по пошта на следнава адреса:

Македонски Телеком АД - Скопје

Со назнака: До Сектор за контрола, сметководство и даноци

„Кеј 13-ти Ноември“ бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон за контакт: +389 70 200 919

**За правни лица - резиденти на Република Северна Македонија и правни и физички лица – странски резиденти**

- Акционерите правни лица - резиденти на Република Северна Македонија, како и акционерите правни и физички лица - странски резиденти, се повикуваат да достават податоци за банкарската сметка најдоцна до 13.09.2021 година на која ќе се изврши трансферот на пари по основ на исплата на дивиденда.

Покрај податоците за банкарските сметки:

- Странските правни лица се повикуваат да достават „Потврда за резидентен статус“, заверена од надлежниот даночен орган на странската држава чијшто резидент е правното лице, најдоцна еден ден пред исплатата на дивидендата,
- Странските физички лица се повикуваат да достават Единствен даночен број (ЕДБ) за нивна даночна регистрација во

**МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ**

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet: [www.telekom.mk](http://www.telekom.mk)Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122 | E-Mail: [kontakt@telekom.mk](mailto:kontakt@telekom.mk)Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120 | E-Mail: [biznis.kontakt@telekom.mk](mailto:biznis.kontakt@telekom.mk)

ЕМБС: 5168660 | Основна главнина: МКД 9.583.887.733,00

Република Северна Македонија, најдоцна до 13.09.2021 година.

- **Бараните податоци треба да се достават на следнава адреса:**  
Македонски Телеком АД - Скопје  
Со назнака: До Сектор за контрола, сметководство и даноци  
„Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија  
**Телефони за контакт:** + 389 70 200 919/+ 389 71 200 553

**Важна напомена:**

Согласно со законските прописи во Република Северна Македонија, Македонски Телеком АД – Скопје, од бруто износот на дивидендата по акција од 16,02 денари: а) при исплатата на физичките лица, ќе задржи и ќе уплати 10% данок на личен доход; б) при исплатата на странските правни лица, ќе задржи и ќе уплати 10% данок по задршка (каде што е применливо).

Септември 2021 година  
Македонски Телеком АД – Скопје